



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба	Број 3 година XX 08.03.2016 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	--	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за усвојување на
Акционен план за енергетска ефикасност на
Општина Чашка за 2016 година**

Се објавува, Одлука за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност за Општина Чашка за 2016 година, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/3
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 132 точка 1,2,3,4 и 5 од Законот за енергетика на РМ ("Службен весник на РМ" бр.16/2011), член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/03), а во врска со предлогот на Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2016 година донесе :

ОДЛУКА

**за усвојување на Акционен план за енергетска
ефикасност на Општина Чашка за 2016 година**

член 1

Со оваа Одлука се усвојува Акциониот план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 година предложен од Градоначалникот на Општина Чашка, а во согласност со Законот за енергетика на РМ ("Службен весник на РМ" бр.16/2011)

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 280/4
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 година

Образованиот сектор кој во Општина Чашка го сочинуваат основните училишта, завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината и во него може да се очекува најголем раст на потребата за енергија во иднина, следствено и наголем потенцијал за заштеди.

Во Програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка 2016-2019 ОПЕЕ (која е во завршна фаза на изработка) е дадена препорака за имплементација на нови технологии за енергетски системи.

Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2016 година се планира следното:

Активности и временски распоред во 2016

Име на институцијата/корисник	активност	цел	финансиран од	инвестиција МКД	очекувани резултати
ООУ „Тодор Јанев“ Населба Чашка	Реализација проект поставување на „Фотоволтаичен систем, P=1,7kW“	производство на електрична енергија и намалена потрошувачка на истата	Општина Чашка, Донатори	360.000	намалена потрошувачка на енергија, зголемена енергетска ефикасност, нагледно средство во образованиот процес кое ќе ги стимулира учениците
ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште	инсталација на систем за централно греење	Подобрување на условите за одвивање на воспитно образовниот процес и зголемување на ЕЕ	Донатори и сопствени средства	1.200.000	Подобрување на условите за одвивање на воспитно образовниот процес и зголемување на ЕЕ
Административна зграда на Општина Чашка	поставување на термо- вентили на радијатори во општинската зграда	намалени загуби на топлинска енергија	сопствени средства Буџет на ЕЛС Чашка	10.000	намалена потрошувачка на нафта за греење
ученици и грѓани	Одржување на трибини, подготовка и печатење на едукативен материјал	подигање на свеста кај населението (пред се најмладите) за придобивките од примена на мерки за ЕЕ	Заедничко тело за ЕЕ на ЦР ВПР, ЕЛС Чашка	10.000	придонес во намалување на потрошувачка на енергија и намалување на емисии на штетни гасови
ООУ "Тодор Јанев" населба Чашка	изработка на термовизиска студија	увид во состојбата со загуба на енергија	Заедничко тело за ЕЕ на ЦР ВПР, ЕЛС Чашка	патни трошоци	Утврдување на места каде би требало да се делува за зголемување на ЕЕ
Општина Чашка	замена на преостанати улични светилки со штедливи светилки во населените места на Општина Чашка	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	ЕЛС Чашка	400.000	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија

Во 2016 година општината ќе се залага да обезбеди донаторски средства за реализација на што поголем дел од проектите за кои веќе има обезбедено проектни документи, со што ќе се придонесе за оставување на ОПЕЕ.

Бр. 01- 338/1
26.02.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година, што советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/5
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 132 точка 1,2,3,4 и 5 од Законот за енергетика на РМ ("Службен весник на РМ" бр.16/2011), член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/03), а во врска со предлогот на Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2016 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година

член 1

Со овој Заклучок се усвојува Извештајот за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година предложен од Градоначалникот на Општина Чашка.

член 2

Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 280/3
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност во 2015 година

Со законот за енергетика на РМ (Службен Весник бр 16/2011) и членот 132 и точките 1,2,3,4 и 5 Општините имаат законска обврска да донесат програма за енергетска ефикасност. Спроведувањето на програмата се врши со годишен акционен план предложен од градоначалникот и усвоен од Советот на Општината.

Согласно став 5 од член 132 од Законот за енергетика на РМ, Општините до крајот на месец февруари до АЕ на РМ го доставуваат годишниот план за тековната година, како и информацијата за спроведување на програмата за ЕЕ во претходната година.

Советот на Општина Чашка на 25 та седница на Совет, односно одржана на ден 24.12.2010 година ја усвои Програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка за период 2011-2015 година и донесе заклучок за усвојување на програмата за ЕЕ (07- 1768/4).

Програмата е доставена до Агенцијата за енергетика на Република Македонија (бр.09-856/1 од 11.07.2011)

Според Програмата односно акциониот план за 2015 година, недостигот на финансиски средства не овозможи да се реализираат предвидените активности. Сепак се обезбедија средства за да се реализираат проекти од областа на ЕЕ во образовниот сектор. Истите беа обезбедени преку донации и сопствени средства на училиштата и ЕЛС. Во продолжение е дадена табела со реализираните активности од областа на ЕЕ во текот на 2015 година:

	Проект/активност	Цел	Финансирано од	Корисник	Приближна вредност на инвестицијата (€)	Период на реализација
1.	Делумна промена на прозорци во ООУ,, Лирија“ Горно Јаболчиште	Подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на енергија	Општина Чашка	ООУ,, Лирија“ Горно Јаболчиште	1800 евра	2015
2.	Промени на прозорци и врати, санација на надворешна фасада како, спуштање на плафони и прегради на три училници ООУ,, Петре Поп Арсов“ Богомила	Подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на енергија	УСАИД Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), Општина Чашка, ООУ,, Петре Поп Арсов“Богомила	ООУ,, Петре Поп Арсов“ Богомила	20 000 евра	2015
3.	Трибини и настани	Подигање на свеста кај населението (предсе најмладите) за придобивките од примена на мерки за ЕЕ	Општина Чашка	Жители на општина Чашка	/	2015
4.	Изработка на Програма за ЕЕ за период од 2016-2019 година за Општина Чашка	Законска обврска	Општина Чашка	Општина Чашка	патни трошоци	2015
5.	Термовизиско снимање на административна зграда на ЕЛС Чашка	Анализа на систем за централно греење и мерки за негово подобрување	Општина Чашка	Општина Чашка	патни трошоци	2015
6.	Проширување на мрежата за јавно осветлување и санација на постоечката мрежа	Подобрување на осветлувањето, намалување на дефектите	Општина Чашка	Општина Чашка	2 500 евра	2015
7.	Набавка на 4 ормари со автоматика за јавно осветлување	Подобрување на ефикасноста на јавното осветлување и зголемување на безбедноста	"Раде Кончар ТЕП" и Општина Чашка	Општина Чашка	1 000 евра	2015

Бр. 01- 337/1
26.02.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка и Димче Николов

Се објавува, Одлука за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка и Димче Николов, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/4
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02), Член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во Општинска сопственост ("Службен весник на РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/03), а во врска со барањето од Димче Николов од Нас.Чашка за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2016 година донесе :

ОДЛУКА

за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка и Димче Николов

член 1

Со оваа Одлука спогодбено се раскинува договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка од една страна како Закуподавач и Димче Николов од Нас.Чашка од друга страна како закупувач. Предмет на договорот е недвижност со површина од 740 м2 и

двор со површина од 3600 м2 што се наоѓаат на КП 17, а запишани на ПЛ 50 КО Владилковци.

член 2

Со донесувањето на оваа Одлука предметниот договор спогодбено се раскинува и нема правна важност, односно не произлегуваат обврски од истиот.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 280/5
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Гордана Ѓорѓиева од населба Чашка

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Гордана Ѓорѓиева од Нас. Чашка, што советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/2
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002) и член 89 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на Општина Чашка бр 2/2003) Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2016 донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Гордана Ѓорѓиева од населба Чашка

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Гордана Ѓорѓиева од Нас.Чашка, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, средства кои ќе ги користи за

санирање на штетите на нејзината куќа настанати поради пожар.

- Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
- Средствата ќе се исплатат на лицето Гордана Ѓорѓиева од Нас.Чашка со ЕМБГ 2510969485015 на трансакциска сметка бр 210-5015827550.63 во НЛБ Тутунска Банка.
- Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 280/6
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1517 КО Оморани

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 1517 КО Оморани, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/11
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина

Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1517 КО Оморани

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 1517 КО Оморани во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 280/11
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 98 КО Еловец, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/10
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 98 КО Еловец во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 280/12
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 372/4 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 372/4 КО Чашка, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/9
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 372/4 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 372/4 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 280/10
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/24 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 147/24 КО Чашка, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/8
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/24 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 147/24 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 280/7
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 140/6 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 140/6 КО Чашка, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/7
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 140/6 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 140/6 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 280/8
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 516/2 КО Голозинци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 516/2 КО Голозинци, што советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година.

Бр. 09- 393/6
07.03.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 516/2 КО Голозинци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 516/2 КО Голозинци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 280/9
26.02.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 199/14, 44/15 и 193/15) Општина Чашка распишува:

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Чашка во 2016 година

Сите заинтересирани правни и физички лица во тек на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место. Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма до архивата на Општина Чашка. За доставените иницијативи, подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма, во рок од 15

работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи.

Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2016 год.

Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносителите на иницијативите.

Јавниот повик се објавува во службеното гласило на Општина Чашка, на веб страната на општината www.caska.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е – урбанизам, како и во дневен весник на Македонски јазик и дневен весник на Албански јазик.

Јавниот повик ќе трае 31 ден - од 01.03.2016 до 31.03.2016 година.

Бр. 09- 319/1
24.02.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 година
2. Одлука за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 година
3. Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 година
4. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година
5. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност на Општина Чашка за 2015 година
6. Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност во 2015 година
7. Заклучок за објавување на Одлука за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка и Димче Николов
8. Одлука за раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина Чашка и Димче Николов
9. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Гордана Ѓорѓиева од населба Чашка
10. Решение за одобрување на финансиски средства на Гордана Ѓорѓиева од населба Чашка
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1517 КО Оморани
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1517 КО Оморани
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 372/4 КО Чашка
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 372/4 КО Чашка
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/24 КО Чашка
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/24 КО Чашка
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 140/6 КО Чашка
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 140/6 КО Чашка
21. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 516/2 КО Голозинци
22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 516/2 КО Голозинци
23. Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Чашка во 2016 година

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов